




# Е-ИНФО 42

АКТИВНОСТИ НА „ПАКОМАК”  
ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО  
ЈУНИ 2022 ГОДИНА



АМБАЛАЖАТА  
ШТО ИМА  
МИНАТО,  
**МОЖЕ ДА ИМА  
И ИДНИНА!**


КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2022 ГОДИНА. ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА ЦЕЛ Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

АПРИЛ - ЈУНИ 2022

# 1

## ИЗРАБОТКА НА ПАМЕТЕН СЕНЗОР ЗА КОНТЕЈНЕРИ КАКО ИГЛО ВО СОРАБОТКА СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА

„Пакомак“ со цел да постигне оптимум трошоци за собирање отпад, во соработка со швајцарска амбасада, вовеле нови паметни сензори, кои се поставени на контејнерите како игло. Сензорите работат преку GPRS и IoT (Narrow band) технологија, каде што вработените во „Пакомак“, поврзани преку интернет, многу полесно може да следат каква е состојбата со контејнерите.



## 2 РЕГУЛИРАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ТРГОВСКАТА МАРКА „GREEN DOT“

„Green dot“ е една од најпопуларните ознаки што информираат за тоа што ќе се случи со амбалажата. Логото се наоѓа на самата амбалажата на производот и информира дека откако производот ќе биде потрошен, а амбалажата ќе се фрли, постои некој што ќе се погрижи да ја собере и да ја реупотреби. Со тоа што сите компании што на своите производи го имаат знакот „Green Dot“, а не се членки на системот на „Пакомак“, се задолжени да плаќаат за користењето на трговската марка. За сите тие што се членки на системот на „Пакомак“ користењето „Green Dot“ е бесплатно.



# 3

## ЕКОМАСКЕМБАЛ ВО „РАМСТОР МОЛ“

Оваа година за денот на маската 1 април, „Пакомак“, во соработка со Шпаркасе банка и со „Рамстор мол“, по шести пат го организира најзабавниот екомаскембал! Настанот се одржа во просториите на „Рамстор мол“, а на него настапи „Златно славејче“. Сите заинтересирани дечиња имаа можност да учествуваат во екомаскембалот со изработка на екомаска, која требаше да биде едукативна, креативна и воедно да биде изработена од материјали што може да се рециклираат, односно пластика, најлон, хартија или слично.

Трите најкреативни маски беа наградени со штедни влогови од Шпаркасе банка. За прво место штедниот влог изнесуваше 10.000 денари, за второ место 6.000 денари и за трето место 4.000 денари.



# 4

## ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ СО ШВАЈЦАРСКАТА АМБАСАДА

„Пакомак“ распишува повик за учество на општините во проект за паметен систем за управување отпад од пакување во партнерство со швајцарската амбасада. Во овој проект беше предвидено да се постават 1.800 паметни сензори на сите контејнери како игло во сите 40 општини во РСМ и 65 нови вендинг машини. Овој проект ќе трае од септември 2022 година до август 2024 година.

Главни критериуми на повикот за општините:

- Општината да инвестира во повратни вендинг машини.
- Општината да партиципира во трошокот за стимулација на населението со 0,5 МКД по шише / лименка.
- Вклученост на приватниот сектор од општината во стимулација на граѓаните.
- Предност ќе имаат општините што ќе се групираат во плански региони.

### ПОВИК ЗА ОПШТИНИТЕ

за учество во проект на „Пакомак“ во партнерство со швајцарската амбасада



„Пакомак“ распишува повик за учество на општините во проект за SMART систем за управување отпад од пакување во партнерство со швајцарската амбасада, од кој ќе имаат придобива сите три вклучени страни: граѓаните, општините и „Пакомак“.

Со овој проект се предвидува да се постават:  
-1.800 паметни сензори на сите контејнери во вид на игло во сите 40 општини во РСМ;  
-65 повратни вендинг машини во периодот од 12.2022 година до 12.2023 година.

Проектот ќе трае од септември 2022 година до август 2024 година.



„Пакомак“ ќе се погрижи да постави 60-70 повратни вендинг машини на дневно ниво, како и контејнери во вид на игло со граѓаните паметни сензори, според планот на активностите и на буџетот.



Придобивките за вклучените страни од повратните вендинг машини се:  
Земени поени за граѓаните со кои ќе можат да плаваат јавни сервисис, комунални такси, одморни провајдери, хуманитарни донации и донации за општината;

1 ПУТ шише / лименка – 1 евро цент – 0,5 МКД субвенција од Пакомак

2 Помалу отпад во општините, еколошка чиста средина, одржливо население и пролесница за општините;

3 Собирање отпад и ситуација на граѓаните како придобивка на „Пакомак“.

Главни критериуми за учество во повикот:  
-Општината да инвестира во повратните вендинг машини;  
(Цена на една машина е 15 000 евра.)  
-Општината да партиципира во трошокот за стимулација на населението со 0,5 МКД од шише / лименка;  
-Вклученост на приватниот сектор од општината во стимулација на граѓаните.  
Предност ќе имаат општините што ќе се групираат во плански региони.

Со учество на општината 1 ПУТ шише / лименка – 1 евро цент – 1 МКД. Инвестиција на општината за стимулација на населението за една машина со просечно две празноа диспенсери

- 250 шишенива / празна машина x 0,5МКД по шише = 125 МКД (едно празноа)
- Две празноа 250 МКД/дневно
- Месечно 7500 МКД/ по машина
- Годешно 90000 МКД / по машина

Дополнителни информации за повикот можете да работите електронски на е-адресата: [info@paikomak.com.mk](mailto:info@paikomak.com.mk) или во вработувачки центар: 02/7371 202 200.

# 5 | ГЕНЕРАЛКА-ВИКЕНД

Во периодот од 6 до 8 мај 2022 година „Пакомак“, заедно со „Пивара Скопје“ и со планинарското друштво „Мен енд Маунтен“, ја најави досега најголемата еколошка акција – Генералка-викенд 2022 година, која се спроведе во 24 општини низ државата, вклучително и во град Скопје. Екоакцијата беше поддржана и од Министерство за животна средина и просторно планирање и од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Од страна на учесниците беа собрани рекордни 186 тони отпад во досега најголемата акција за чистење во земјава. Учествуваа повеќе од 8.000 волонтери, што е за сум пати повеќе од минатата година.



Екоакцијата е планирано да се повторува секоја година сè до 2031 година, со цел да се исчисти целата земја од отпад и да се спроведе одржлив систем за селектирање и управување отпад.



# 6

## НАСТАН СО ГИЗ И СО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

„Пакомак“, во соработка со ГИЗ и со Општина Аеродром, организира настан за децата од основните училишта каде што уметникот Кристијан Шопов им ги долови важноста на чистата животна средина и придобивките од рециклирањето. Потоа имаше активност и за децата, кои можеа слободно да ги украсуваат неколкуте контејнери за стакло.





# 7 | НОВ МОДЕЛ НА ВЕНДИНГ МАШИНА

Во почетокот на оваа година „Пакомак“ потпиша договор со швајцарската амбаса за проект во времетраење од 30 месеци. Беше споделено дека до крајот на овој проект ќе се постават вкупно 65 вендинг машини. Со тоа што во октомври ќе се постават нови 27 вендинг машини, кои се со понапреден софтвер, кој на луѓето ќе им овозможи да селектираат 30 шишиња во минута, со тоа што читачот на баркод ќе следи од која марка се и каква амбалажа се селектира.



# 8 ПОВИК ЗА ОПШТИНИТЕ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ

„Пакомак“ распиша повик за учество на општините во проект за паметен систем за управување отпад од пакување во партнерство со швајцарската амбасада, од кој ќе имаат придобивки сите три вклучени страни: граѓаните, општините и „Пакомак“. Рокот на аплицирање беше до 31.8.2022 година, каде што за учество на општините има два модела:

- Да даваат субвенција за граѓаните (90.000 МКД годишно по машина)
- Да инвестираат во вендинг машини

**ПОВИК  
ЗА ОПШТИНИТЕ  
ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ НА ПАКОМАК  
ВО ПАРТНЕРСТВО СО ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА**

Нашата организација ПакОмак е партнер на проектот „Паметен систем за управување отпад од пакување“ со ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА. Проектот е финансиран од ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА и ПакОмак. Проектот е реализиран во партнерство со ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА и ПакОмак. Проектот е реализиран во партнерство со ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА и ПакОмак.

**ПАКОМАК АВАТАРИЈА**

**СЕКТОР ЗА ПОВИКИ**

## КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

БРОЈ НА ОПШТИНИ ОД ИСТ КОМАНСКИ РЕГИОН	ДО ТРИ	10 ПОЕНИ
	ДО ЧЕТРИ	15 ПОЕНИ
	ДО ПЕТ (И ПОВЕКЕ)	20 ПОЕНИ
БРОЈ НА НАСЕЛЕНИЕ ШТО ЖИВЕЕ ВО ОПШТИНИТЕ АПЛИКАНТИ	ДО 50.000	10 ПОЕНИ
	ОД 50.000 ДО 100.000	15 ПОЕНИ
	НАД 100.000	20 ПОЕНИ
ВКУПНО ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО ВО СТРАНИ НА ОПШТИНИТЕ И БИРАЧИНИОТ СЕКТОР ВО ИВВ	РАТИФИКАЦИЈА 1-7 (ОП 1 Е НАЈДИНСКОТА ПОЛИЦИЈА)	60 ПОЕНИ
	1	40 ПОЕНИ
	2	30 ПОЕНИ
	3	25 ПОЕНИ
	4	20 ПОЕНИ
	5	15 ПОЕНИ
	6	10 ПОЕНИ
7	10 ПОЕНИ	

## 9 СОБИРАЊЕ КАПАЧИЊА ОД ПЕТ-АМБАЛАЖА

„Пакомак“, во соработка со „Кредисимо“ (Credissimo), постави неколку садови за собирање капачиња во Скопје и во Битола. Редовна должност на „Пакомак“ е да ги празни.



# 10 | НАСТАНИ НА КОИ БЕШЕ ПРИСУТЕН „ПАКОМАК“

Во изминатив период се случуваа повеќе познати настани во Скопје и во другите градови како што се: „Виноскоп“, „Златна бубамара“, концерт во Крушево, каде што „Пакомак“ постави контејнери на влезовите и организираше промотим со ранци, кој поминуваше низ луѓето и селектираше отпад.




# 11

## „ПАКОМАК“ ГОВОРНИК НА РАБОТИЛНИЦАТА ТАИЕКС

На 14 и на 15 јуни во Скопје беше организирана работилница за поддршка на локалната самоуправа ТАИЕКС на тема „Управување отпад и развој на локалната економија“. Целта на работилницата беше да ги сподели политичките иницијативи на ЕУ и да придонесе во нивно претворање во практични мерки за развој на одржлива економија, ефикасно искористување на ресурсите и конкуритивност на локалната економија, а сето тоа во рамките на „Зелената зделка“ (Green deal). На настанот се обратија неколку домашни и странски стручни лица, а од С.Македонија беше присутен „Пакомак“.





АПРИЛ - ЈУНИ 2022



Packaging Recovery Organisation Europe  
**PRO EUROPE**